

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
Јавна Установа Меѓуопштински Центар  
за социјална работа

Бр.

01 - 456/1

24.02 2023 год.

СВЕТИ НИКОЛЕ

**ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА  
НА ЈУМ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА  
СВЕТИ НИКОЛЕ  
ЗА  
2023 година**

Свети Николе  
Февруари 2023

## Предговор

Целта на годишната програма е центарот да ги испланира активностите и резултатите од работењето кои ќе придонесат за намалување на идентификуваните социјални ризици и состојби.

Овој документ содржи насоки за начинот на изготвување на Годишната програма со унифицирани квантитативни и квалитативни податоци (табели и насоки за анализа) и обезбедува споредливост и следливост на програмите и појавите. Тој исто така претставува основа за подготовка на годишниот извештај за работењето на центрите.

Годишната програма е основа за подготовка на месечни оперативни планови за работењето на центрите и за планирање на потребните ресурси за реализирање на програмата.

Програмата исто така служи како основа за следење на планираната работа на центарот.

Изготвената Програма се доставува до МТСП, Сектор за социјална заштита и Завод за социјални дејности (ЗСД) по усвојување од Управен одбор.

Програмите за работа на центрите му обезбедува на МТСП основа за креирање на политики и мерки за социјалната заштита.

## СОДРЖИНА

1. **Појдовна основа**
2. **Законски влијанија**
3. **Опис на социјалниот простор**
4. **Оперативен план на активности**
5. **Права на парична помош од социјална заштита**
  - 5.1. Гарантирана минимална помош
  - 5.2. Надоместок заради попреченост
  - 5.3. Надоместок за помош и нега од друго лице
  - 5.4. Надоместок на плата за скратено работно време
  - 5.5. Додаток за домување
  - 5.6. Траен надоместок
  - 5.7. Еднократна парична помош
  - 5.8. Право на социјална сигурност за стари лица
  - 5.9. Право на детски додаток
  - 5.10. Право на посебен додаток
  - 5.11. Еднократна парична помош за новороденче
  - 5.12. Образовен додаток
  - 5.13. Родителски додаток
  - 5.14. Парични надоместоци од други закони
6. **Превентивна работа**
7. **СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ**
  - 7.1. Услуги на информирање и упатување
  - 7.2. Услуги на стручна помош и подршка
  - 7.3. Услуги на советување
  - 7.4. Услуги во домот
  - 7.5. Услуги во заедница
  - 7.6. Услуги за вонсемејна заштита
  - 7.7. Други услуги по други закони
8. **УСТАНОВИ ЗА ВОН-СЕМЕЈНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**
  - 8.1. Резиденцијален дом
  - 8.2. Дом за помош и нега
  - 8.3. Воспитна установа
  - 8.4. Установа за третман и рехабилитација
  - 8.5. Групен дом
  - 8.6. Установа за прифат на баратели на азил

## 9. Постапки

- Бракоразводи –постапка за мирeње
- Лица со нарушени партнерски и брачни односи
- Дете на кое му се уредуваат односите со родителот со кој не живее
- Вонбрачно доверување на дете
- Малолетно лице кое сака да стапи во брак пред полнолетство
- Жртва на семејно насилство
- Сторител на семејно насилство
- Дете без родители и родителска грижа
- Дете со попреченост
- Дете во ризик
- Дете во судир со законот
- Дете под старателство
- Надзор над вршење на родителско право
- Одземање на родителско право
- Посвојување
- Полнолетно лице со попреченост
- Старателство на лице со целосно одземена деловна способност
- Старателство на лице со делумно одземена деловна способност
- Старателство на лице за посебен случај
- Лице кое употребува, односно злоупотребува дрогии другипсихотропни супстанции
- Лице кое злоупотребува алкохол или се лекува од алкохол
- Возрасно лице со изречена алтернативна мерка
- Возрасно лице по отпуштање од казнена установа
- Лице-жртва на трговија со луѓе
- Бездомно лице
- Старо лице
- Лице азилант
- Носител на згрижувачко семејство
- Други услуги што ги обезбедува ЦСР

## 10. Вонинституционална заштита

- Сместување во згрижувачко семејство
- Мал групен дом
- Дневен центар за лица со попреченост
- Дневен центар за улични деца - деца на улица
- Дневен центар за зависници од дрога и психотропни супстанции
- Центар за жртви на семејно насилство
- Центар за лица - жртви на трговија со луѓе
- Центар за лица бездомници
- Советувалиште за брак и семејство

## 11. Институционална заштита

### 12. Останати активности

### 13. Човечки ресурси

### 14.Просторно технички услови за работа

### 14. Финансирање

### 15. Ризици кои може да влијаат на успешноста на спроведување на планот

## 1. Појдовна основа

Социјалната заштита се утврдува како дејност од јавен интерес. Таа се дефинира како систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, мерки наменети за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост како и за јакнење на капацитетот за сопствена заштита на граѓанинот.

Со својата работа ЈУМ ЦСР Свети Николе целосно е насочен кон остварување на стратегиите и приоритетите на Владата на РСМ и на МТСП и се постигнати целите дефинирани во Годишната програма.

ЈУМ ЦСР Свети Николе како Меѓуопштинска Јавна Установа со јавни овластувања ја извршува дејноста на социјална заштита на подрачјето на Општина Свети Николе и општина Лозово согласно Законите и други законски и подзаконски акти кои се однесуваат на задачите на Центрите за социјална работа со примена на соодветна методологија за работа.

Од 2019 година започна да се реализира реформата во системот на социјалната заштита со зголемување на сите права од социјална и детска заштита.

Посебно внимание се посветува на грижата за семејството и за децата така што проектот на секое дете му е потребно семејство се уште е актуелен. Од 2020 година во РСМ да нема дете од 0-3 години сместено во институција. Поголемо внимание се посветува на деинституционализацијата со барање на вонинституционални форми на заштита на корисниците кои имаат таква потреба.

Поради завршување на Пандемијата и вонредните состојби Законот за социјалната заштита и условите предвидени во него за остварување на права и услуги од социјална заштита целосно се применуваат без некои олеснувања.

## 2. Законски влијанија

ЈУМ Центарот за социјална работа Свети Николе во својата работа се базира на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, Законот за заштита на децата, Закон за правда за децата, ЗОУП, Кривичниот закон, Закон за извршување на санкциите и други работни задачи утврдени со закон, спроведување на програмата на Владата, програми на општината и одлуки и програми на Министерството за труд и социјална политика на РСМ.

Изменетиот пристапот на работење на предметите односно воведено е интегригано водење на случај ќе продолжи да се реализира и 2023 година, со што се обезбедува подобар пристап до услуги и права на корисникот подобра и побрза заштита и целосна слика на домаќинството од сите аспекти од страна на еден стручен работник.

Законот за социјалната заштита ЗСЗ, Измените на законот за заштита на децата, Законот за социјалната сигурност на старите лица, како и неколкуте понатамошни измени и новите Подзаконски акти допринесуваат за значително зголемување на правата кое едно домаќинство досега ги користеше и на тој начин обезбедување на подостоинствен и подобар и живот. Исто така Законот за социјалната заштита предвидува и активно вклучување на корисниците понатаму за вработување, на највработливиот член на семејството за да тоа семејство излезе од системот на социјалната заштита. Во текот на 2023 година изработка на план за активација и активација на работоспособните корисници на правото на ГМП ќе биде приоритет. Со оваа законска регулатива се воведува и поширока лепеза на услуги кои корисниците можат да ги добијат доколку имаат потреба и доколку за истите во рамките на општината се обезбедени услови да се остварат.

Со измените на Законот за заштита на децата направени се големи промени во делот на зголемување на бројот на домаќинствата кои користат право на Детски и образовен додаток.

Законот за социјална сигурност на старите лица е обезбедува сигурна и подобра заштита на старите лица заради нивниот допринос во општествениот живот, без оглед што истите немаат работен стаж.

### 3. Опис на социјалниот простор

ЈУМ ЦСР Свети Николе како јавна установа со својот домен на работа ги опфаќа општините Свети Николе и Лозово.

**1. Демографските фактори** - Просторот на општина Свети Николе зафаќа површина од 480 км<sup>2</sup> и се вбројува меѓу најголемите општини во РСМ.

Вкупната популација во Општина Свети Николе според пописот од 2021 година одизнесува 15320 жители од кои во градот живеат 2/3 од нив, а 1/3 живеат во селските средини. Густината на население со оглед на површината на Општината е многу мала и изнесува 37,5 жители на 1,0км<sup>2</sup>. Од вкупниот број на население најголем процент 97,34% се Македонци а од останатите националности се застапени Турци, Албанци, Власи, Срби и Роми.

Територијата на Општина Лозово зафаќа површина од 165 км<sup>2</sup>, во кои вклучува 11 населени места со вкупно 2264 жители. Етничкиот состав го сочинува најголем број македонско население, а има и мал број турско, влашко, албанско и друго население. Во однос на географската поставеност, 10 населби се рамничарски а само една е ридска. Просечната густина на населеност е 16,1 жител на км<sup>2</sup>. Има 11 населени места и тоа: Лозово, Дорфулија, Каратманово, Милино, Коселери, Сарамзалино, Ациматово, Гузумелци, Кишино, Бекирлија и Ацибегово.

Со оглед на фактот што територијата на Свети Николе е со речиси чиста етничка структура на население, најголемиот број на права и услуги од социјална заштита ги користат лица кои се од Македонска националност, но не изостанува и бројот на корисници од Турска, Албанска, Влашка и многу малку Ромска националност.

Самите промени во општествениот систем носат промени и во функционирањето на семејниот систем и односите помеѓу членовите од семејството, независно дали станува збор за промени во материјалната состојба, брачните односи, појава на семејно насилство, малолетничкото престапништво и слично. Горенаведените промени наведуваат дел од населението да се најде во состојба на различен социјален ризик кои Центарот преку своите законски надлежности, правата и услугите кои им ги нуди на граѓаните им овозможува елиминирање на причините кои ги довеле во состојба на социјален ризик или ублажување на последиците. Центарот предвидува дека со оглед на фактот што бројот на лица кои се со нарушени брачни и партнерски односи, семејното насилство, малолетничкото претстапништво и сл. се зголемува, смета дека со континуирана превентивна работа во делот на спроведување на стручно советодавна и советувалишна работа, третман на сторители и жртви на семејно насилство, родители на деца кои се нашле во ризик, ќе има позитивен ефект и намалување на бројот на лица кои што ќе се најдат во ваков социјален ризик.

#### 1. **Економските фактори**–

Имајќи ги впредвид економските показатели, постојано намалување на стапката на невработеност, зголемување на бројот на нови работни места, зголемување на просечната плата, голем број на мерки и активности за вработување, сметам дека позитивно ќе се одрази со тоа што и понатаму ќе се намалува бројот на корисниците за право на ГМП кои се способни за работа и во најголем број ќе останат оние корисници кои се стари лица или болни и неспособни за работа. Зголемување на активација на невработените корисници на правото на ГМП во соработка со Центрите за вработување е приоритет заради трајно излегување на луѓето од сиромаштија.

## **2. Културни и религиски фактори–**

Овие фактори немаат поголемо влијание врз обемот и видот на работата на ЦСР за следната година.

## **3. Степен на образование на населението–**

Според образовната структура работоспособното невработено население се повеќе се со завршено ССС, но дел од нив има и со ВСС. Според податоците што ги имаме од основните училишта во нашата општина скоро 97% од децата на соодветната возраст се вклучени во основно образование и редовно го посетуваат, со мали исклучоци на децата од некои рурални селски средини кои нередовно одат на училиште. Во средното образование исто така има голем процент на децата кои се опфатени со образовниот процес, но поготово кај женските деца над 15 години од ромска националност се случува да го напуштат училиштето заради стапување во брак. Вклученост на децата во образовниот процес влијае на обемот и видот на работата на ЦСР со тоа што сите деца од семејствата корисници на ГМП и тие кои имаат помали примања од основно и средно образование се корисници на правото на детски и образовен додаток.

## **4. Здравство -**

Реализираните програмски активности поврзани со здравствените проблеми немаат големо влијание за подобрување или надминување на ризиците поврзани со здравствени проблеми кај целните групи. Светската пандемија со Ковид -19 имаше влијание врз остврување на одредени права кои произлегуваат од здравствениот ризик, но во 2023 година состојбата повторно ќе се нормализира.

На територијата на Општина Свети Николе функционира една Јавната здравствена установа Здравен дом Свети Николе издвоена во две посебни амбуланти, Јавна здравствена установа Центар за јавно здравје ПО Св. Николе, повеќе приватни стоматолошки ординации, четири аптеки, приватна лабораторија и др.

Во врска со овој ризик, здравствените проблеми кај целната група Центарот предвидува дека ќе се зголеми обемот на работата а исто така и лица кои што ќе побараат услуга и остварување на одредено право по основ на болест.

Како најизразени ризици во регионот кој што го покрива Центарот е ризикот од болест и зголемениот број на лица кои што поднеле барање за остварување на правото на помош и нега од друго лице. Центарот не може по основ на овој најзастапен ризик директно да делува на негово намалување, но може да придонесе во делот на финансиска поддршка на лицето со самото остварување на ова право.

## 5.ПРАВА НА ПАРИЧНА ПОМОШ ОД СОЦИЈАЛНА И ДЕТСКА ЗАШТИТА

Број на предмети во работа	Реализирани	Планирани
	2022	2023
Гарантирана минимална помош	208	220
Паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството,	235	255
Надоместок заради попреченост	109	110
Надоместок за помош и нега од друго лице	592	602
Надоместок на плата за скратено работно време	1	2
Додаток за домување	0	0
Траен надоместок	0	0
Еднократна парична помош	74	95
Социјална сигурност на стари лица	27	29
Детски додаток	107	116
Посебен додаток	51	55
Еднократна парична помош за новороденче	112	123
Образовен додаток	120	126
Родителски додаток за трето дете	126	118
Паричен надоместок на мајка која родила четврто дете	6	6
Цивилна инвалиднина	0	0
Парична помош за лице кое до 18 год. имало статус на дете без родители и родителска грижа	0	0
Парична помош за студирање	0	1
Право на надоместок на трошоци за сместување на лицето и надоместок за згрижување	0	2
Право на здравствена заштита	60	65
Парични надоместоци од други закони	0	0
<b>Вкупно</b>	<b>1828</b>	<b>1925</b>

- Најзастапени предмети во работа,се предметите за паричен надоместок за помош и нега од друго лице, а потоа ГМП, родителски додаток за трето дете, образовен додаток итн.
- Најголемо очекувано зголемување би имало кај предметите на ГМП бидејќи се уште не сме излезени од кризата и вработувањата потешко се реализираат,потоа кај предметите на помош и нега од друго лице и од оваа година и правото на попреченост , бидејќи одредбата со која се ограничува остварување на правото поради годините до 65 години е укината.Од правата од детска заштита предвидуваме мало зголемување кај ЕППН бидејќи се опфатени еднократна за прво и за второ живородено дете,образовен додаток ,а кај правото на детски додаток доколку не се зголемат праговите за остварување на ова право, а се зголемува минималната плата тогаш корисници на детски додаток би останале да бидат најповеќе корисниците на ГМП и пензионери.Намалување се очекува на корисниците и правото на РД 3 бидејќи тие што користат по стариот закон постепено ќе се намалуваат, а по новиот закон за остварување се зема во предвид и материјалната состојба на семејството и не предвидуваме да има многу нови корисници.

### 5.1 Гарантирана минимална помош

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети/случај	Пренесени	220	208
	Новопримени	52	33
	Укинати	40	16
	Одбиени	24	5
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	208	220

		Реализирано	План
		2022	2023
Корисници	Носители	208	220
	Вкупно корисници	433	465
Средства	Исплатени/Потребни средства	17.488.689	18.514.760

Правото на ГМП е право воведено со Законот за социјалната заштита од 23.05.2019 година, како сублимат на правото на СПП способни за работа материјално обезбедени и ППП неспособни за работа материјално обезбедени. За наредната 2023 година очекуваме да има мало зголемување заради состојбата со кризната во која уште се наоѓаме и има намален број на вработувања.

#### 5.1 Паричен додаток заради покривање на дел од трошоците за потрошувачка на енергенци во домаќинството,

		Реализирано	План
		2022	2023
Корисници	Носители	243	255
	Вкупно корисници	460	472
Средства	Исплатени/Потребни средства	3.149.280	3.304.800

Бројот на корисници на ова право е поврзан со корисниците на ГМП како и корисници на социјална сигурност на старите лица предвидени за таа година.

#### 5.2 Надоместок заради попреченост

Вид попреченост		Реализирано	План
		2022	2023
тешка или длабока интелектуална попреченост	Пренесени	19	21
	Новопримени	2	1
	Одбиени	0	1
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	21	21
најтешка телесна попреченост	Пренесени	25	24
	Новопримени	2	2
	Одбиени	3	2
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	24	24

потполно слепо лице	Пренесени	36	32
	Новопримени	0	2
	Одбиени	4	1
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	32	33
потполно глуво лице.	Пренесени	34	32
	Новопримени	2	2
	Одбиени	4	2
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	32	32
Средства	Исплатени/ Потребни средства	9.067.395	9.157.395

За правото на попреченост во текот на 2023 година се очекува мало зголемување на бројот на корисниците на ова право, бидејќи одредбата од ЗСЗ каде стои дека ова право можат да го остварат само лицата од 26 до 65 години старост веќе е укината и ова право сега може да го оствари било кое лице над 26 годишна возраст кое ги исполнува другите услови за попреченост.

### 5.3 Надоместок за помош и нега од друго лице

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	553	592
	Новопримени	241	227
	Укинати	92	104
	Одбиени	108	110
	Предмети во работа-нерешени	2	3
	Позитивно решени	<b>592</b>	<b>602</b>
Средства	Исплатени/Потребни средства	33.843.632	34.403.882

Во 2023 година се планира да има мало зголемување на бројот на корисници на ова право следејќи ги досегашните движења и параметри. Износот на правото и понатаму е во две категории помал обем и поголем обем, а со формирањето на повеќе Комисии во рамките на јавните здравствени установи матичниот лекар закажува термин на било која комисија со тоа што тие во овој период одлучуваат врз основа на медицинска документација, а не вршат преглед на странките.

### 5.4 Надоместок на плата за скратено работно време

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	2	1
	Новопримени	1	2
	Укинати	2	1
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	1	2
Средства	Исплатени/Потребни средства	142.360	190.464

Во 2023 година се предвидува зголемување за 2 корисника затоа што родителите кои имаат деца со попреченост се повеќе покажуваат интерес да го користат ова право доколку нема кој да се грижи за нивните деца, а двајцата се во редовен работен однос.

### 5.5 Додаток за домување

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	0	0
	Новопримени	0	0
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	0	0
Средства	Исплатени/Потребни средства	0	0

Немаме предвидено дека во 2023 ќе имаме корисници на ова право

### 5.6 Траен надоместок

		Реализирано	План
		2021	2022
Згрижувач	Пренесени	0	0
	Новопримени	0	0
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	0	0
Родител кој се грижел за дете со попреченост	Пренесени	0	0
	Новопримени	0	0
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	0	0
Средства	Исплатени/Потребни средства	0	0

Немаме предвидено корисници на ова право во 2023 година

### 5.7 Еднократна парична помош

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	0	0
	Новопримени	76	98
	Укинати	0	0
	Одбиени	2	3
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	74	95
Средства	Исплатени/Потребни средства	355.500	390.000

Во текот на 2023 година е предвидено зголемување на корисниците на ЕПП со оглед зголемените потреби на граѓаните за лекување, за основни потреби и оваа година .

## 5.8 Социјална сигурност за стари лица

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	23	27
	Новопримени	6	5
	Укинати	2	3
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	27	29
Средства	Исплатени/Потребни средства	2.072.698	2.156.698

Во 2023 година е предвидено минимално зголемување на бројот на корисници на ова право имајќи ја впредвид старосната група на корисниците на ГМП па така по наполнување на 65 годишна возраст истите продолжуваат да го користат правото на СП.

## 5.9 Детски додаток

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	112	107
	Новопримени	38	42
	Укинати	27	29
	Одбиени	16	4
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	107	116
Средства	Исплатени/Потребни средства	1.991.616	2.164.416

Во 2023 година се предвидува мало зголемување на правото на детски додаток поради предвидениот број на зголемување на корисниците на ГМП кои директно го остваруваат ова право доколку во семејството има малолетни деца. Бидејќи лимитот за остварување на ова право не се зголемува со зголемување на минималната плата, вработените имаат помала можност да го остварат ова право од детска заштита.

## 5.10 Посебен додаток

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	56	51
	Новопримени	12	14
	Укинати	14	8
	Одбиени	3	2
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	51	55
Средства	Исплатени/Потребни средства	3.968.652	4.152.652

Во 2023 година е предвидено линеарно движење на бројот на корисниците на ПД, односно предвидено е минимално зголемување.

### 5.11 Еднократна парична помош за новороденче

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	0	0
	Новопримени	113	120
	Укинати	0	0
	Одбиени	1	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	112	120
Средства	Исплатени/Потребни средства	1.472.176	1.557.176

Предвидено е минимално зголемување на бројот на корисници на ЕППН во 2023 година следејќи го бројот од претходната година и имајќи впредвид е дека ова право го остваруваат семејствата кои имаат прво и за второ живородено дете.

### 5.12 Образовен додаток

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	113	120
	Новопримени	24	25
	Укинати	17	19
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	120	126
Средства	Исплатени/Потребни средства	986.472	1.319.849

Во текот на 2023 година се предвидува мало зголемување на бројот на корисници на ова право

### 5.13 Родителски додаток

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	144	126
	Новопримени	5	8
	Укинати	20	14
	Одбиени	3	2
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	126	118
Средства	Исплатени/Потребни средства	14.838.432	14.339.232

Во текот на 2023 година се предвидува намалување на бројот на корисници на ова право бидејќи истото е воведено пред 10 години и сега се повеќе го исполнуваат тој услов и им престанува користењето на правото, а нови корисници имаме се помалку бидејќи условот за користење на ова право е поврзан со материјалната состојба во семејството.

**5.15. Паричен надоместок на мајка која родила четврто дете**

		Релизирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	6	6
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0

		Релизирано	План
		2022	2023
Исплатени средства	Исплатени средства	842.320	842.320
	Неосновано исплатени	0	0
	Вратени средства	0	0

Во текот на 2023 година не се предвидува ниту зголемување ниту намалување на ова право бидејќи со измените на Законот за заштита на децата ова право не е предвидено, а бидејќи се користи 15 години според нашите досегашни корисници оваа година нема да имаме престанок на ова право така што бројот на корисниците ќе остане ист.

**5.16. Цивилна инвалиднина**

		Релизирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	0	0
	Новопримени	0	0
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	0	0
Средства	Исплатени/Потребни средства	0	0

За ова право немаме корисници бидејќи е воведено согласно со законот за цивилни инвалиди од војната и истото не може сега да се оствари. Услов за остварување на ова право е инвалидноста да е утврдена уште со воведувањето на тој закон, а не подоцна.

**5.17. Парична помош за лице кое до 18 год. имало статус на дете без родители и родителска грижа**

		Релизирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	0	0
	Новопримени	0	0
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	0	0

		Релизирано	План
		2022	2023
Исплатени средства	Исплатени средства	0	0
	Неосновано исплатени	0	0
	Вратени средства	0	0

Ова право повеќе не е предвидено во Законот за социјалната заштита

### 5.18.Парична помош за студирање

		Релизирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	1	0
	Новопримени	0	1
	Укинати	1	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	0	1

		Релизирано	План
		2022	2023
Исплатени средства	Исплатени средства	201.305	298.284
	Неосновано исплатени	0	0
	Вратени средства	0	0

Во текот на 2023 година се предвидува дека ќе има 1 корисник, Ова право претходно беше регулирано во ЗСЗ, а со измените во Законот за заштита на децата ова право е дел од додатокот за образование како право од детска заштита

### 5.19.Право на надоместок на трошоци за сместување на лицето и надоместок за згрижување

		Релизирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	2	2
	Новопримени	0	1
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	2	3

		Релизирано	План
		2022	2023
Исплатени средства	Исплатени средства	293.784	324.000
	Неосновано исплатени	0	0
	Вратени средства	0	0

Во текот на 2023 година се предвидува зголемување за 1 згрижувачкото семејство

### 5.20.Право на здравствена заштита

		Релизирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	62	60
	Новопримени	5	15
	Укинати	7	10
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	<b>0</b>	<b>0</b>
	Позитивно решени	60	65

		Релизирано	План
		2022	2023
Исплатени средства	Исплатени средства	1.551.072	1.696.500
	Неосновано исплатени	0	0
	Вратени средства	0	0

Во текот на 2023 година се предвидува мало зголемување на бројот на корисници на правото на Здравствена заштита.

### 5.21. Паричен надоместок од други закони

		Реализирано	План
		2022	2023
Предмети	Пренесени	0	0
	Новопримени	0	0
	Укинати	0	0
	Одбиени	0	0
	Предмети во работа-нерешени	0	0
	Позитивно решени	0	0
Средства	Исплатени/Потребни средства	0	0

## 6. Превентивна работа

Земајќи ги во предвид идентификуваните појави и ризици, што се карактеристични за подрачјето на кое дејствува центарот, но и приоритетите изразени со националните програми и стратегиски документи за социјална заштита, ЦСР треба да изготви план за превентивна работа на центарот. За секоја одделна активност или за повеќе сродни активности се прави план за целта на активността, начинот на спроведување, локација, број на опфатени учесници во активността и очекувани позитивни влијанија и исходи.

Планирана активност	Учесници/целна група (описно)	Број/опфат на учесници	Очекувани позитивни влијанија/исходи
Организирање работни средби со стручен кадар во образовни установи за координација на превентивни активности за важноста на воспитно образовниот процес и превенција од малолетничко престапништво	Педагошко психолошка служба од училиштата и претставници од ЦСР	10	Зголемување на редовноста на учениците и намалување на малолетничко престапништво
Организирање на средби со стручен кадар од здравствени институции за координација на превентивни активностиПодобрување на меѓусебната соработка во делот на болестите на зависност и семејното насилство	Претставници од ЦСР Свети Николе и Здравствен дом Свети Николе, вклучувајќи и раководни лица од двете институции	2 средби годишно	Подобрување на меѓусебната соработка, подобра координација меѓу институциите
Учество во активности во основни училишта за превенција од одреден ризик(трибини , фокус групи и други настани)	Превенција од болести на зависност, права на детето, препознавање на семејно насилство	5 средби по 1 во секое Ученици од 8 до 9 одделение во сите основни училишта	Подобра информираност на 100 ученици за препознавање на наведените ризици и последици од

## 6. СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

Со претходниот закон за социјалната заштита услугите беа поделени на услуги од вонинституционална и институционална заштита.

Со новиот закон за социјалната заштита социјалните услуги се поделени на :

Услуги на информирање и упатување,

Услуги на стручна помош и поддршка

Услуги на советување,

Услуги во домот,

Услуги во заедницата,

Услуги на вон-семејна заштита.

Како услуги во домот со новиот закон нова услуга е лична асистенција

Во услуги во заедницата нови социјални услуги се одмена на семејна грижа и куќа на пола пат ,

Во установи од вон-семејна заштита нов е резиденцијалниот дом

Новите услуги кои се предвидени со новиот закон за социјалната заштита се уште не се обезбедуваат во општина Свети Николе и Лозово .Кои од нив ќе можат луѓето да ги добијат зависи од тоа за кои услуги има заинтересирани и какви потреби имаат .Засега кај нас има интерес за услугата лична асистенција и помош и нега во домот, но се уште немаме дадено таква услуга бидејќи немаме регистрирани даватели на тие услуги во општина Свети Николе и Лозово.

### 6.2.СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

#### 6.2.1.Услуги на информирање и упатување

Земајќи ги во предвид реализираните активности во делот на информирање и упатување се палнираат активностите за наредната година .

Услуги на информирање	Реализирано	План
	2022	2023
Користење на парични права во ЦСР	723	730
Користење на услуги во ЦСР	516	520
Користење на парични права и услуги во ЦСР	231	250
Други информации од делокругот на работа на ЦСР	176	180
<b>Услуги на упатување</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
Упатување кај други овластени даватели на социјални услуги	64	60
Услуга на упатување до друга институција	26	40
Вкупно	1736	1780

Услугите на информирање и упатување опфаќаат информирање на граѓаните за правата од социјална заштита и расположливите социјални услуги, првична проценка и упатување до други институции, со цел остварување непречен пристап до правата и услугите. За 2023 година предвидено е мало зголемување на таа услуга.

### 6.2.2.Услуги на стручна помош и поддршка

	Реализирано	План
	2022	2023
Услуги на стручна помош и поддршка	121	130
Вкупно	121	130

Услугите на стручна помош и поддршка на поединец и семејство опфаќаат помош и поддршка за надминување на индивидуални и семејни проблеми преку проценка, планирање, интервенции за заштита и евалуација, како и следење на состојбата по завршување на интервенциите, со цел зајакнување на корисниците, промоција на нивниот непречен развој, обезбедување и одржување на добросостојбата и независноста и нивно долгорочно оспособување за самостојно надминување на социјалните проблеми. Во 2023 година предвидено е зголемување на оваа услуга.

### 6.2.3.Услуги на советување

	Реализирано	План
	2022	2023
подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, брачно/партнерско советување за партнери со нарушени односи	39	50
советување при развод на брак	90	100
семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи	70	90
психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство	270	280
психо-социјален третман на сторители на семејно насилство и други специјализирани видови на советувања	31	40
	0	0
Вкупно	500	560

Услугите на советување опфаќаат советодавна работа, односно советувалишна работа, со цел превенирање, ублажување и надминување на последиците од настанатите социјални проблеми на поединец и семејство, и тоа:

- подготовка за брак, живот во семејство, родителство, планирање на семејство, брачно/партнерско советување за партнери со нарушени односи,
- советување при развод на брак,
- семејна медијација за семејства со нарушени семејни односи,
- психо-социјална поддршка за жртви на семејно насилство,
- психо-социјален третман на сторители на семејно насилство и
- други специјализирани видови на советувања

Се планира мало зголемување на корисници на оваа услуга во 2023 година.

#### 6.2.4.Услуги во домот

	Реализирано	План
	2022	2023
Помош и нега во домот	0	10
Лична асистенција	0	2
Вкупно	0	12

Услуги во домот се услуги за обезбедување помош и нега во домот на лице со привремено или трајно намален функционален капацитет, со цел овозможување на лицето да продолжи да живее во сопствениот дом и превенција на потребата од вонсемејна заштита.

Оваа е нова услуга и доколку има заинтересирани за истите и даватели на таа услуга би можеле во мал број во 2023 година да се реализира.

#### 6.2.5.Услуги во заедницата

Во овој дел се наведуваат услугите во заедницата (услуги на дневен престој и услуги на привремен престој) кои се развиени и се обезбедуваат во центри за дневен престој, центри за рехабилитација и ресоцијализација и центри за привремен престој:

##### Центри за Дневен престој :

##### Центар за дневен престој за лица со попреченост

Корисници	Реализирано	План
	2022	2023
Вкупен број на категоризирани лица на територијата што ја покрива ЦСР на возраст од 0-26 години и тоа :		
0-18 години	7	9
18-26 години	26	28
над 26	13	15
Број на упатени во дневен центар	13	15
Просечен број на присутни во дневен центар	7	13

Покрај ова се планира и:

- **Работа со корисници и семејства,**

Се работи со мешана група на корисници според возраста, односно имаме корисници на возраст од 15 до 52 години, со оглед на возраста е прилагодена и програмата за работа. И покрај големата разлика во годините нивото на интелектуална развиеност е скоро на исто ниво со мали отстапувања.

Дневниот центар изработува годишен план за работа кој е операционализиран низ месечни планови на работа кои содржат: Тематски содржини поделени во повеќе подрачја, видови активности, одговорни стручни работници за реализација на активностите, временска рамка и додатни информации кои ги надминуваат редовните активности (партнерства, донации, проекти и сл.) Се изготвува и годишна програма за работа со локалната заедница во која се планира спроведување на повеќе активности, посети и екскурзии. Со родителите сме во постојана комуникација и

соработката во изминатиот период е позитивна и заеднички се изнаоѓаат решенија за одредени настанати проблеми.

### **Листа на услуги во Дневниот Центар:**

Продолжуваме согласно сегашната динамика особено ориентирани кон оспособување за што поголема самостојност при извршување на секојдневните активности како дома така и во Д.Центар

#### **Како листа на услуги би ги навеле следниве:**

- Индивидуален третман ,претежно од дефектолошки аспект.
- Домашни посети во семејствата
- Психосоцијална помош и поддршка за интеграција во локалната средина.
- Ресоцијализација , работна окупација, професионална ориентација и работно ангажирање/вработување (досега сме посредувале за вработување на поголем број на луѓе со хендикеп кои денес успешно се вработени во некоја од заштитните фирми во Општината)
- Сензомоторен развој , едукација и интеграција
- Советодавна работа со родители
- Помош при упатување на комисија за категоризација
- Помош при остварување на права од социјалната и детската заштита

- Потреби за подобрување на условите за работа и ефектите од работата

Со оглед на фактот што поголемиот број на лица со попреченост се возрасни како и возраста на нивните родители се јавува потреба од отворање на посебен центар за прифаќање на овие лица каде би живееле самостојно со 24 часовна поддршка .

- Начин на зголемување на опфат и присутност

Со оглед на тоа што поголемиот број на деца со попреченост се редовни ученици преку процесот на инклузија , дневниот центар е спремен и има можности на овие лица да им пружи одредени услуги во одреден временски период по завршување на часовите а исто така секогаш сме на располагање и на нивните родители нудејќи разновидни совети , како и помош при остварување на своите права . Сензорната соба е наменета за помали корисници и е претворена во една мала занимална каде ќе се работи со децата од училиште а со самото тоа и би ги поделелиле групите согласно нивната возраст.

### ➤ **Центар за дневен престој на деца во ризик**

Корисници	Реализирано	План
	2022	2023
Вкупен број евидентирани деца на улица на подрачјето на ЦСР	0	0
Број на упатени во дневен центар	0	0
Просечен број на присутни во дневен центар	0	0

ЈУМ ЦСР Свети Николе нема таков Центар за дневен престој и во текот на 2023 година не се предвидува да има такви корисници.

### ➤ **Центар за рехабилитација и ресоцијализација**

Корисници	Реализирано	План
	2022	2023
Вкупен број евидентирани зависници на подрачјето на ЦСР	0	0
Број на упатени во Центар за рехабилитација и ресоцијализација	0	0

Просечен број на присутни во центар за рехабилитација и ресоцијализација	0	0
--	---	---

Во ЈУМ ЦСР Свети Николе нема дневен центар за рехабилитација и ресоцијализација .

➤ **Центар за дневен престој за бездомни лица**

Корисници	Реализирано	План
	2022	2023
Број на корисници	0	0

На подрачјето на ЈУМ ЦСР Свети Николе нема таков Дневен центар и не се предвидени корисници на оваа услуга за 2023 година.

➤ **Центар за дневен престој за стари лица**

Корисници	Реализирано	План
	2022	2023
Број на регистрирани корисници во ДЦ	0	0
Просечен број на присутни во дневен центар	0	0

На подрачјето на ЈУМ ЦСР Свети Николе нема таков Дневен центар и не се предвидени корисници на оваа услуга за 2023 година.

**Центри за привремен престој (ЦПП)**

- Центар за жртви на семејно насилство /Центар за жртви на семејно насилство, центар за жртви на родово-базирано насилство и центар за жени жртви на сексуално насилство и силување

Број на корисници	Реализирано	План
	2022	2023
	8	8

За 2023 година се предвидува ист број на корисници како и претходната година ,не се предвидува зголемување .Се планира да се работи советодавно со жртвите , да им се обезбеди психосоцијална помош и поддршка, храна и безбедна и сигурна средина. Центарот континуирано ќе остварува контакт и соработка со местонадлежните центри од каде доаѓаат жртвите во однос на поведените судски постапки за заштита од семејно насилство како и со цел реинтеграција на жртвата во социјалната средина, како и контакти и соработка со ЈЗУ Здравен дом Свети Николе и Полициска станица Свети Николе.

Поради 10 годишно работење на Центарот дел од мебелот е сериозно оштетен, од влага и предизвикано поплавување, механички оштетувања, оштетување од глодари и истиот поради нефункционалност е отстранет , па имаме потреба од реновирање и доопремување заради ставање во функција за што веќе е доставено и барање за средства во МТСП. Исто така поради 10 годишно работење потребно е и белење на просторот. Планираме по обезбедување на средства истиот да биде изреновиран и санитарски исчистен , избелен како од јули месец би го вратиле повторно во функција.

➤ **Центар за жртви на трговија со луѓе**

Број на корисници	Реализирано	План
	2022	2023
	0	1

Во Свети Николе нема отворено ваков Центар и досега со оглед на бројот на пријавени случаи сметам дека немаме потреба од негово отварање. Во 2023 година се планира 1 корисник кој би ја користел оваа услуга во веќе постоечките вакви центри.

**Центар за бездомници**

Број на корисници	Реализирано	План
	2022	2023
	0	1
0	1	

Немаме ваков центар и ЈУМ ЦСР Свети Николе не дава ваква услуга, а за 2023 година се планира 1 корисник на оваа услуга која ќе се обезбеди преку веќе постоечките вакви центри.

➤ **Центар за деца кои ќе се затекнат без родителска грижа или како скитаат и деца жртви на злоупотреба**

Број на корисници	Реализирано	План
	2022	2023
	0	1

Немаме ваков центар и ЈУМ ЦСР Свети Николе не дава ваква услуга, а за 2023 година се планира 1 корисник на оваа услуга која ќе се обезбеди преку веќе постоечките вакви центри.

➤ **Советувалиште**

Корисници	Реализирано	План 2023
	2022	
Вкупен број на евидентирани корисници во Советувалиште	43	52
Број на корисници по одредени ризици -браќ и семејство -семејно насилство -деца во ризик и сл	41 браќ и семејство 42 насилство 35 деца во ризик	50 браќ семејство 45 семејно насилство 20 деца во ризик

Во ЈУМ Центар за социјална работа Свети Николе нема посебно советувалиште за браќ и семејство, но иако тие не се посебно евидентирани советодавно се работи поединечно и со браќни другари во врска со браќот и семејство, советување за насилство врз жените и семејно насилство, како и со деца во ризик и со нивните родители. Со оглед на тоа што во изминатата 2022 година има

мало зголемување на корисниците на оваа услуга за 2023 година се предвидува благо зголемување на овој број по сите одредени ризици.

## 6.2.6 Услуги на вон-семејна заштита

### 6.2.6. 1. Живеење со поддршка

Давател на услугата	Број на корисници	Реализирано	План
		2022	2023
ОЕ на СОС Детско село	1	1	1
ПОРАКА НЕГОТИНО-Неготино	1	1	1

Во текот на 2023 година се предвидува 1 дете во ОЕ на СОС детско село за живеење со поддршка имајќи ја впрегвид возраста на децата кои таму ни се веќе сместени.

### 6.2.6.2. Згрижување во друго семејство

Згрижување во друго семејство Сместување во згрижувачко семејство	Број на корисници	Реализирано	План
		2022	2023
	5	4	6
Роднинско згрижување	2	2	2

Во текот на 2023 година се предвидува мало зголемување на деца сместени во згрижувачко семејство имајќи го впрегвид бројот на деца кои досега се сместени.

Кај роднинското згрижувачко семејство непредвидуваме зголемување на бројот на корисници.

### 6.2.6.3. Сместување во установа

За сместените во установа да се даде преглед на број на корисници за секоја установа:

Установа	Број на корисници	Реализирано	План
		2022	2023
ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола	2	2	2
ЈУ Детски Дом 11 Октомври	/	/	/
ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведење	/	/	1
ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје	/	/	/
ЈУ Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско, Струмица	/	/	/
ЈУ Специјален Завод Демир Капија	5	5	5
ЈУ Дом за стари лица	3	3	10
Установа за прифат на братели на азил	/	/	/

Со услуги на вон-семејна заштита се обезбедува основна заштита која опфаќа: сместување, помош и поддршка од стручни лица, згрижување, исхрана, облека, здравствена заштита, и други услуги во зависност од видот на корисниците, кои немаат услови за живеење во своето семејство или од други причини им е потребна вон-семејна заштита. Предвидуваме за 2023 година ист број на корисници со зголемување на услугата во дом за стари лица со оглед на се поголемиот број на старечкото население и иселувањето.

#### 6.2.6.4. Сместување во Групен дом

Групен дом	Број на корисници	Реализирано		План
		2022	2023	2023
Берово	0	0		0
Штип	0	0		1
Кавадарци	0	0		0

Во текот на 2023 година се предвидува сместување на 1 дете во мал групен дом во Штип

#### 7. ПОСТАПКИ КОИ СЕ ВОДАТ ВО ЦСР

Број на предмети во работа по подрачја	Реализирани		Планирани
	2022	2023	2023
<b>Брак и семејство</b>	<b>173</b>		<b>210</b>
Мировна постапка и доверување	17		20
Лица со нарушени партнерски/брачни односи	39		45
Дете на кое му се уредуваат лични односи и непосредни контакти со родителот /блиски сродници со кој не живее	31		43
Доверување на дете родено во вонбрачна заедница	5		5
Малолетно лице кое наполнило 16 години и сака да склучи брак пред полнолетство	0		2
Жртва на семејно насилство	42		45
Сторител на семејно насилство	39		40
<b>Заштита на деца</b>	<b>107</b>		<b>120</b>
Дете без родители и родителска грижа	11		15
Дете со попреченост	42		40
Дете во ризик	24		25
Дете во судир со законот	14		15
Малолетно лице под старателство	11		15
Надзор над вршење на родителското право	1		5
Одземање на родителско право	0		1
Посвојување	4		4
<b>Заштита на возрасни</b>	<b>371</b>		<b>402</b>
Полнолетно лице со попреченост	273		275
Возрасно лице под старателство (целосно одземена деловна способност )	19		25
Возрасно лице под старателство (делумно одземена деловна способност )	1		1
Старателство на возрасно лице за посебен случај	9		15
Лице кое злоупотребува дрога и други психотропни супстанции и прекурзори	2		10

Лице кое злоупотребува алкохол или се лекува од зависност од алкохол	2	4
Возрасно лице со изречена алтернативна мерка	0	0
Возрасно лице по отпуштање од казнена установа	15	15
Лице жртва на трговија со луѓе	0	0
Бездомно лице	0	0
Старо лице	3	10
Носител на згрижувачко семејство	1	1
Носител на роднинско згрижување	1	1
Интегрирано советувашиште во ЦСР	45	45
<b>ВКУПНО</b>	<b>651</b>	<b>732</b>

Во оваа табела за 2023 година се предвидени мало зголемување на број планирани случаи од веќе реализираните.

**Во делот на брак и семејство** предвидено мало зголемување на корисниците во мировна постапка ,во постапката за лица со нарушени брачни и партнерски односи,како и во жртвите на семејно насилство.

**Во делот на заштита на деца** е предвидено мало зголемување на бројот на деца без родители и родителска грижа,дете под старателство, дете во судир со законот ,надзор над вршењето на родителското право, а кај постапката за одземање на родителско право и посвојување се предвидува намален број.

**Во делот на заштита на возрасни лица** бројот на реализирани постапки за заштита во планирани е минимално поголем од реализирани и тоа во старателство на возрасно лице со целосна одземена деловна способност , старателство во посебен случај,лице кое злоупотребува алкохол или се лекува од зависност од алкохол ,лице кое злоупотребува дрога и други психитропни супстанции и кај интегрирано советување во ЦСР, кај сите други бројот на реализирани е еднаков со бројот на планирани

## БРАК И СЕМЕЈСТВО

### 7.1.Мировна постапка и доверување

686

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	2	5
	Нови	17	25
	Упатени на советувашиште	17	25
	Успешна мировна постапка	1	10
	Доставено мислење до суд	14	20
	Постапено по барање од друг ЦСР	5	5
	Предмети во работа	3	5
		19	20
	<b>Затворени (пасива)</b>		

Од досегашната работа и анализа на предметите од Бракоразводи се констатира дека оваа година има нема зголемување на предметите од бракоразводи туку намалување можеби како резултат на заминување на прекувремена работа во странство на цели фамилии младо работоспособно семејно население. За 2023 година не се планира поголемо зголемување. Како лица кои се во бракоразводна постапка се јавуваат најчесто лица кои се на возраст од 25 до 45 годишна возраст

со образовна структура од сите нивоа основно, средно и високо, родители на едно, две или повеќе деца кои се од 0 до 18 годишна возраст. Карактеристики за оваа година по овој ризик не се евидентирани. Значителен е интересот на родителите во овие постапки пропорционално да го вршат родителското право во однос на малолетните деца како и да имаат подеднаква партиципација во делот на нивното издржување

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
<b>Измена на судска пресуда за доверување</b>	Пренесени	0	0
	Нови	0	3
	По барање на друг ЦСР	0	3
	Испратени извештаи до Суд	0	6
	Предмети во работа	0	6
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	6

Во текот на 2023 година се планира минимално зголемување на бројот на постапки за измена на судска пресуда за доверување.

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
<b>Суска привремена мерка за доверување</b>	Пренесени	0	0
	Нови	1	1
	Испратени извештаи до суд	1	1
	Предмети во работа	1	1
	<b>Затворени (пасива)</b>	1	1

Во текот на 2023 година се планира 1 судска постапка за привремена мерка за доверување .

## 7.2. Лица со нарушени партнерски/брачни односи

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
<b>Број на предмети</b>	Пренесени	4	5
	Нови	39	40
	Испратени извештаи до суд	20	10
	Предмети во работа	5	10
	<b>Затворени (пасива)</b>	38	40

За 2023 година се предвидува број на предметите на лица со нарушени партнерски и брачни односи да биде линеарен како и во минатите години. На овој евидентиран ризик лицата кои се јавуваат како корисници најчесто се од македонска националност на возраст од 20 до 60 години чии години на живот во брачна заедница не се релевантен фактор за самиот ризик. Тоа се најчесто брачни партнери кои се родители на две или повеќе деца. Со брачните партнери работено е советодавно

на посредување во уредување на нарушените партнерски односи и можностите на елиминирање на состојбата на социјален ризик.

### 7.3. Дете на кое му се уредуваат односите со родител со кој не живее или блиски сродници

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Регулирано видување со спогодба со родител	Пренесени	0	0
	Нови	0	1
	Упатени во советувашиште	0	0
	Предмети во работа	0	1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	1

Во претходните години немаме такви спогодби ,а за 2023 година се предвидува 1 предмет.

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Регулирано видување со спогодба со блиски сродници	Пренесени	0	0
	Нови	0	1
	Упатени во советувашиште	0	1
	Предмети во работа	0	1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	1

Во претходните години немаме такви спогодби ,а за 2023 година се планира 1 предмет.

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Регулирано видување со решение со родител	Пренесени	30	30
	Нови	16	20
	Упатени во советувашиште	19	20
	Предмети во работа	31	35
	<b>Затворени (пасива)</b>	25	30

Се забележува минимално намалување на овие предмети и во 2022 година и не се планира нивно поголемо зголемување. Решението на родителите со наведената предлог динамика од нивна страна со која се регулирани личните односи и непосредни контакти на малолетните деца со родителот со кого не живеат е почитувана од родителите со што и се заштитени правата и интересите на децата.

	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Регулирано видување со решение со близок сродник	Пренесени	0	0
	Нови	1	1
	Упатени во советувашиште	1	1
	Предмети во работа	1	1

	<b>Затворени (пасива)</b>	0	0
--	---------------------------	---	---

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе во 2022 година е евидентиран 1 предмет по оваа категорија каде се уредени видувањата на едно малолетно дете со баба и дедо по почината мајка. Во 2023 година се предвидува праволиниско движење на овие предмети .

#### 7.4. Доверување на дете родено во вонбрачна заедница

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	0	0
	Нови	5	5
	Упатени во советувашиште	0	0
	Предмети во работа	0	5
	<b>Затворени (пасива)</b>	5	0

На евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе во 2022 година се евидентирани предмети по оваа категорија. Во 2023 година исто така се предвидува дека ќе имаме такви предмети.

#### 7.5. Малолетно лице кое наполнило 16 години и сака да склучи брак

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	0	0
	Нови	0	2
	Доставено мислење до суд	0	2
	Упатени на советувашиште	0	2
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	2

За 2023 година се предвидува мало зголемување од 2 предмети за работа. Во оваа категорија на корисници се јавуваат лица кои се непосредно пред полнолетство и истите се од македонска националност.

#### 7.6. Жртва на семејно насилство

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	9	10
	Нови	42	35
	Предлог на ЦСР за ПМЗ до суд	16	21
	Упатени во советувашиште	0	2
	<b>Затворени (пасива)</b>	40	10

Бројот на жени жртви на насилство и жртви на семејно насилство карактеристично за измината 2022 година е праволиниски бројот на пријави на насилство и поплаки од страна на ПС Свети Николе, како и согласноста за водење на судски постапки за заштита. За 2023 година се предвидува бројот на овие предмети да се движи во праволиниска насока. Од досегашната работа и анализа на предметите од областа на семејното насилство можеме да констатираме дека најчести жртви

на семејно насилство се жени кои се жртви на насилство од страна на своите брачни партнери или поранешни брачни партнери. Како причини за насилството се употреба на алкохол, дрога и психотропни супстанции, нарушено психичко здравје на сторителот, нетолеранцијата како и нарушените брачни односи. Застапен е и бројот на возрасни и стари лица од машки и женски пол, кои се жртви на насилство од страна на нивните деца. Причините во наведените случаи се од економски карактер, нарушени семејни односи, консумирање на алкохол, дрога

### 7.7.Сторител на семејно насилство

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	9	9
	Нови	38	40
	Доставено мислење до суд за ПМЗ	16	20
	Упатени во Советувалиште	0	15

Во однос на бројот на сторителите на семејно насилство карактеристично за измината 2022 година е праволиниско движење во однос на претходната година на бројот на пријави на семејно насилство и поплаки од страна на ПС Свети Николе, а со тоа и на бројот на сторители во споредба со претходната година е речиси во исти граници. За 2023 година се предвидува праволиниско движење на бројот на овие предмети.

Од досегашната работа и анализа на предметите од областа на семејното насилство можеме да констатираме дека најчести сторители на семејно насилство се лица од машки пол на возраст над 21-65 години брачни партнери на жртвите на семејно насилствоа често како сторители на насилство се јавуваат и нивните деца. Причините за насилство во наведените случаи се нарушени семејни односи, болести на зависност како и нарушено психичко здравје на сторителите. Најчесто изрекувани привремени мерки за заштита од семејно насилство во 2022 година се: забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство, забрана да ја малтретира и вознемирува жртвата на семејно насилство, забрана да се приближува до местото на живеење или друго место кое редовно го посетува жртвата на семејно насилство како и задолжително лекување во психијатриска болница по препорака на лекар за болничко лекување .

## ЗАШТИТА НА ДЕЦА

### 7.8. Дете без родители и родителска грижа

Број на предмети	Предмети	Реализирано			План	Разлика
		2020	2021	2022	2023	
	Пренесени	6	7	10	11	-1
	Нови	2	8	1	3	-2
	Решени	1	2	3	2	1
	Предмети во работа	8	13	11	11	0
	<b>Затворени (пасива)</b>	1	2	2	2	0

Возраст на дете	до 3 години	2	3	3	3	0
	4 - 6 години	3	2	2	3	-1

7 – 10 години	0	3	3	4	-1
11 – 14 години	0	0	0	1	-1
15 - 18 години	3	3	3	2	1
Од 18 – 26 години	0	2	0	1	-1

Од анализата на бројот на предмети во работа гледаме дека има благо намалување на овој ризик во изминатата година. За 2023 година се предвидува мало зголемување на бројот на новопримени предмети.

Во 2022 година ЈУМ Центарот за социјална работа Свети Николе активно работеше со 11 случаи на деца без родители и родителска грижа кои се деца од македонска националност на предучилишна и училишна возраст. Шест деца се од машки и пет деца се од женски пол .

4 деца кои живеат во семејство со блиски сродници, 4 деца живеат во згрижувачко семејство , 3 дете е згрижено во вонсемејна заштита –живеење со поддршка. Три од малолетните деца се впишани во регистрот на можни посвоеници ,едно веќе отстапено на друг Центар за посвојување, а за двете сеуште нема избрано адекватни посвоители кои би ги прифатиле овие деца. Децата кои се со овој ризик се заштитени со обликот старателство. За 2023 година планираме праволиниско движење.

### 7.9.Дете со попреченост

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	62	64
	Нови	5	5
	Предмети во работа	67	69
	Решени	8	9
	<b>Затворени (пасива)</b>	3	9

Во 2022 година бројот на предмети на дете со попреченост изнесува 67 а во 2023 година се планира праволиниско движење на предмети.

### 7.10.Дете во ризик

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	3	8
	Нови	24	25
	Решени	13	30
	Предмети во работа	8	3
	<b>Затворени (пасива)</b>	16	30
Возраст на дете	До 14 години	5	6
	Од 14 до 18	19	14

Од досегашната работа и анализа на предметите Дете во ризик се констатира дека бројот на деца во ризик во 2022 година ја следи динамиката како во о претходните години . За 2023 година се предвидува динамика како и дос сега по број на деца .

Во однос на полот претежно евидентирани се децата од машки пол, но не се исклучени и децата од женски пол од македонска националност. Во однос на образованието сите деца се вклучени во редовен образовен процес, помал број во основно образование, поголем број во средно образование. Децата кои се евидентирани како деца во ризик во главно потекнуваат од комплетни семејства, а образованието на родителите е од сите степени на образование. Со децата и родителите беше спроведувана стручно советодавна работа и применувани се мерки на помош и заштита се до надминување на состојбата на ризик

### Дете жртва на насилство

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	3	1
	Нови	9	10
	Решени	11	10
	Предмети во работа	1	2
	Затворени (пасива)	11	9

Во текот на 2023 година се предвидува ист број на деца жртви на насилство како и претходната година.

#### **Дете жртва на трговија со луѓе**

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	0	0
	Нови	0	1
	Решени	0	1
	Предмети во работа	0	1
	Затворени (пасива)	0	1

Во текот на 2023 година се превидува 1 дете жртва на трговија со луѓе

#### **Дете на улица**

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	0	0
	Нови	0	0
	Решени	0	0
	Предмети во работа	0	0
	Затворени (пасива)	0	0

Во текот на 2023 година не е предвиден предмет за деца на улица имајќи впревид дека и претходните неколку години не сме имале такви деца на евиденција .

#### **Дете кое злоупотребува алкохол**

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	0	0
	Нови	0	1
	Решени	0	1
	Предмети во работа	0	1
	Затворени (пасива)	0	1

Во текот на 2023 година се предвидува дека ќе имаме 1 предмет од дете кое злоупотребува алкохол од причини што се повеќе малолетници конзумираат алкохол уште од порана возраст.

#### **Дете кое злоупотребува дрога**

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	0	0

	Нови	0	1
	Решени	0	1
	Предмети во работа	0	1
	Затворени (пасива)	0	1

Во текот на 2023 година се предвидува дека ќе имаме 1 предмет од дете кое злоупотребува дрога .

#### 7.11.Дете во судир со законот

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	22	2
	Нови	14	20
	Решени	34	20
	Предмети во работа	2	2
	<b>Затворени (пасива)</b>	34	20

Возраст	Полни 14, неполни 16	3	4
	Полни 16, неполни 18	11	17
	Полни 18, неполни 21	0	1

Од досегашната работа и анализа на предметите Дете во судир со законот за 2023 година се предвидува мало зголемување на бројот на деца од овој ризик во однос на 2022 година имајќи го трендот на постојан мал пораст на децата кои доаѓаат во судир со законот.

#### 7.12. Дете под старателство

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	10	11
	Нови	1	3
	Донесени решенија за престанак на старателство	3	2
	Предмети во работа	11	14
	<b>Затворени (пасива)</b>	2	2

Во текот на 2023 година се планира мало зголемување на бројот на деца под старателство имајќи го впредвид бројот на деца од претходните години кои биле под старателство.

#### 7.13.Старателство над дете за посебен случај

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	0	0
	Нови	0	1
	Донесени решенија за престанак на старателство	0	1

	Предмети во работа	0	1
	<b>Затворени (пасива)</b>	0	1

Во 2023 годна се предвидува 1 случај на старателство во посебен случај за дете

#### 7.14. Надзор над вршење на родителското право

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	1	0
Нови	1	4	
Предмети во работа	2	4	
Затворени (пасива)	2	4	

Во текот на 2023 година се планира минимално зголемување на надзор над вршењето на родителското право имајќи ги предвид анализите од претходните години каде се гледа дека предметите по однос на овој ризик бележат праволиниски тренд освен изминатата 2022 година кога имавме само 1 во бројот на постапки.

#### 7.15. Одземање на родителското право

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	5	5
Нови	0	2	
Предмети во работа	5	2	
Затворени (пасива)	0	3	

Во 2022 година нема одземање на родителското право, но сеуште се активни 5 предмети за малолетни деца на кои им е одземено родителското право кај 4 деца на двајцата родители а кај 1 дете на едниот родител, а другиот го напуштил уште од раѓање и дал изјава за посвојување. Двете деца од овие пет се впишани во Регистар на потенцијални посвоители истите се од иста мајка од различни татковци но сеуште за нив нема потенцијални посвоители. Во 2023 година се предвидуваат поведување на две такви постапки.

#### 7.16. Посвојување

Број на предмети за проценка на посвоител/и	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023

	Пренесени	4	4
	Нови	0	1
	Решени	4	1
	Предмети во работа	4	5

Број на предмети за проценка на посвоеник	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	3	3
	Нови	1	1
	Решени	1	1
	Предмети во работа	3	1

Од следењето на предметите од областа на посвојувањето можеме да констатираме дека возраста на потенцијалните посвоители на евиденцијата на ЈУМ ЦСР Свети Николе е од 42 па до 56 години. Образовниот статус на 6 потенцијални посвоители е средно , еден со основно и еден со високо образование. Сите потенцијални посвоители се материјално обезбедени.

Државјанство сите државјани на РСМ. Во 2022 година нема реализирано посвојување.

Проценка на посвоеник во 2022 година е направена на 1 корисник дете до 3 месечна возраст и истото е отстапено на друг ЦСР за посвојување. Две претходно впишани деца сеуште се на евиденција во Регистар за потенцијални посвоители и се деца згрижени во згрижувачко семејство кои чекаат избор на потенцијални посвоители.

Број на предмети со заклучено посвојување	Реализирано	План
	2022	2023
	0	1

Во претходните три години немаме ниту едно посвојување,а за 2023 се планира да се заклучи 1.

## ЗАШТИТА НА ПОЛНОЛЕТНИ (ВОЗРАСНИ) ЛИЦА

### 7.17. Полнолетно лице со попреченост

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	273	280
	Нови	3	10
	Решени	6	10
	Предмети во работа	276	290
	Затворени (пасива)	3	10

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	273	280
	Нови	3	10
	Сместени во згрижувачко семејство	0	0

Сместено кај роднини згрижувачи	0	0
Упатени во дневен центар	13	5
Сместени во установа	8	5
Предмети во работа	276	275
Затворени (пасива)	2	5

Во текот на 2023 година се предвидува мало зголемување на бројот на полнолетни лица со попреченост

#### 7.18. Старателство на лице со целосно одземена деловна способност

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	20	19
	Нови	0	5
	Донесени решенија за прекин на старателство	1	5
	Предмети во работа	19	24
	Затворени (пасива)	1	5

Во текот на 2023 година се предвидува минимално зголемување на предметите на лица под старателство со целосно одземен деловна способност.

#### 7.19. Старателство на лице со делумно одземена деловна способност

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	1	1
	Нови	0	1
	Донесени решенија за прекин на старателство	0	0
	Предмети во работа	1	1
	Затворени (пасива)	0	0

Праволниски движење на предметите во претходните години ,а такво се предвидува и за 2023 година.Имаме 1 лице кое е со делумно одземена деловна способност и е заштитено со формата старателство и во 2023 се предвидува уште 1.

#### 7.20. Старателство на возрасно лице за посебен случај

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	15	2
	Нови	9	10
	Решени	24	12
	Предмети во работа	2	12
	Затворени (пасива)	22	10

Во споредба со претходните две години во 2022 година има зголемување на бројот на предмети. За 2023 година се предвидува минимално зголемување на предметите старателство во посебен случај.

Како старатели во посебен случај се поставени блиски сродници на лицата и службени лица вработени во Центарот за социјална работа.

Дел од новоевидентираните предмети во текот на 2022 година се ставени во пасива поради поради завршување на самата постапка.

### 7.21. Лице кое употребува, односно злоупотребува дроги и други психотропни супстанции

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	0	0
	Нови	2	5
	Решени	2	5
	Предмети во работа	2	5
	Затворени (пасива)	2	0

Во 2023 година очекуваме зголемување на бројот на предмети од овој ризик, а соработката за финансирање на услугата од страна на МТСП на РСМ со ТЗ Покров-Струмица ќе продолжи и понатаму.

### 7.22. Лице кое злоупотребува алкохол

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	1	5
	Нови	4	4
	Решени	4	6
	Предмети во работа	5	5
	Затворени (пасива)	3	6

Во текот на 2023 година не се предвидува зголемување на бројот на корисници

### 7.23. Возрасно лице со изречена алтернативна мерка

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
Број на предмети	Пренесени	0	0
	Нови	0	0
	Решени	0	0
	Предмети во работа	0	0
	Затворени (пасива)	0	0

Со изречена алтернативна мерка досега немаме такви корисници и затоа и во 2023 година немаме предвидено такви корисници

### 7.24. Возрасно лице по отпуштање од казнена установа

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023

	Пренесени	0	0
	Нови	15	15
	Решени	15	15
	Предмети во работа	15	15
	Затворени (пасива)	15	15

Во 2022 година како сторители на кривични дела кои се отпуштени од казнени установи во ЦСР се евидентирани вкупно 15 лица кои се на возраст од 23 до 67 години. Од вкупно евидентираните лица сите се од машки пол. Со лицата по отпуштање од казнено поправната установа спроведувана е стручно советодавна и советуваљшна работа со цел повторна реинтеграција во општествената средина и упатување за остварување на одредени права од социјална заштита. За 2023 година не се предвидува зголемување на оваа категорија.

#### 7.25. Лице жртва на трговија со луѓе

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	0	0
Нови	0	1	
Решени	0	1	
Предмети во работа	0	1	
Затворени (пасива)	0	0	

Во претходните три годни нема такви корисници и за 2023 се предвидува 1 корисник.

#### 7.26. Бездомно лице

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	0	0
Нови	0	0	
Решени	0	0	
Предмети во работа	0	0	
Затворени (пасива)	0	0	

Во претходните три годни нема такви корисници и за 2023 не се предвидува такви корисници

#### 7.27. Старо лице

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	3	3

	Нови	0	5
	Решени	0	5
	Предмети во работа	3	8
	Затворени (пасива)	0	3

Од анализата на движење на предметите во претходните три години истото е праволиниско, а за 2023 година се предвидува зголемување на бројот на стари лица со оглед на фактот што во нашата општина има поголем број на старо население на кои децата се им заминати во странство.

#### 7.28. Лице барател на право на азил, лице со статус признат бегалец или лице под супсидијарна заштита

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	0	0
	Нови	0	0
	Решени	0	0
	Предмети во работа	0	0
	Затворени (пасива)	0	0

Во претходните три годни нема такви корисници и за 2023 не се предвидува такви корисници.

#### 7.29. Носител на згрижувачко семејство

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	1	0
	Нови	0	1
	Решени	1	1
	Предмети во работа	1	1
	Затворени (пасива)	1	0

За 2023 година предвидуваме 1 згрижувачко семејство со оглед на фактот дека СОС Детско село спроведува кампањи за зголемување на згрижувачките семејства па очекуваме барем едно згрижувачко семејство.

#### 7.30. Носител на роднинско згрижувачко семејство

Број на предмети	Предмети	Реализирано	План
		2022	2023
	Пренесени	1	1
	Нови	0	1

	Решени	1	2
	Предмети во работа	1	2
	Затворени (пасива)	0	0

Во 2023 година се надеваме дека ќе се зголеми и бројот на роднинско згрижувачко семејство во нашата општина..

### Други услуги што ги обезбедува ЦСР

Број на предмети	Реализирано	План
	2022	2023
Давање на согласност за издавање на патна исправа на малолетно дете	13	15
Давање согласност за патување на малолетно дете во странство	0	3
Постапување по меѓународни конвенции, Хашка конвенција за меѓународно грабнување на деца и за плаќање на алиментација	1	0
Постапки за административно и судско извршување	0	0
Уверение за отпуст од државјанство	4	5
Постапување по барање за издавање на согласност од самохран родител	4	5
Издавање на уверение по барање на лице или МВР (дека не е ставено под старателство)	21	25
Постапување по барање на ПС за промена на лично име	7	10

Во 2023 година е евидентно благо зголемување на другите услуги кои ги дава ЦСР во споредба со изминатите години , па очекуваме и во оваа година да има благ пораст на истите.

## 8.ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

### 8.1.Останати активности

ЈУМ ЦСР Свети Николе во 2022 год. имаше активна соработка со Локалната самоуправа на општина Свети Николе и општина Лозово.Канцеларијата во општина Лозово е целосно опремена, функционална и во истата секој ден работи стручен службеник за непречено давање на услуги од социјална заштита секој работен ден.

Во текот на 2023 година планираме поинтензивна соработка со НВО сектор кои даваат услуги на бесплатна правна помош за корисници од ранливите категории на граѓани, Здравен дом, Полициска станица, АВРМ заради поголема координираност во работата и решавање на проблемите на граѓаните.Исто така планираме поголема соработка и активно вклучување во Советот на социјална заштита на Вардарски плански регион во врска со потребата за развивање на социјални услуги во нашата општина .

Соработката помеѓу ЈУМ ЦСР Свети Николе и Локалната самоуправа на општина Свети Николе ќе продолжи и во 2023 годин.Имено Советот на општина Свети Николе има донесено Програма за социјална заштита во која се предвидени парични надоместоци за одредена категорија на лица како самохран родители, жртви на насилство, како за ослободување од плаќање за вода и комунални услуги на лицата корисници на ГМП од општина Свети Николе по претходно

доставен список на корисници од наша страна. На самохраните родители градоначалникот на општина Свети Николе им одобрува ЕПП, а ЕПП се одобрува и на лица кои во моментот имаат таква потреба. За празникот Св. Никола продолжува традицијата на доделување помош во натура на сите корисници на ГМП на територија на општина Свети Николе.

Оваа година по потреба на корисници имавме соработка со општинската организација на Црвен крст на РСМ со тоа што на најзагрозената категорија на луѓе им помагавме со пакети со храна и хигиена. Во текот на 2023 година се планира преку Црвен Крст да се обезбедат лиценцирани даватели на соодветна услуга, за да можат дел од социјалните услуги да се реализираат и во нашата општина согласно потребите на граѓаните.

Центарот како и досега ќе учествува на активности-трибини, работилници и поддршка на НВО секторот во рамки на кампањи, а посебно во кампањата за заштита од семејно насилство, како и други активности на невладини организации.

## **9. ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ЦСР**

### **9.1. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ**

ЈУМ ЦСР Свети Николе има 1 оддел за административни службеници и две служби од кои 1 за права на парична помош за територија на општина Свети Николе и Лозово и 1 служба за услуги од социјална заштита. Досегашните оддели Дневен центар за стари и возрасни лица, Дневен центар за лица со посебни потреби, Центар за лица жртви на семејно насилство и оддел советувашиште не постојат како посебни оддели, но истите се инкорпорирани во Службата за услуги од социјална заштита. Имено за да биде систематизиран посебен оддел како што е наведено во рамките на истиот треба да има систематизирано најмалку по 4 работни места што тоа не беше изводливо за нашиот Центар со оглед на бројот на предвидените вработени и релано вработените.

ЈУМ Центар за социјална работа Свети Николе ги има сите потребни стручени кадри потребни за квалитетно и ефикасно извршување на сите функции согласно законските прописи. Како стручни профили најзастапени се 6 социјалните работници, потоа има 2 психолози, 3 правници, 3 социолози, 1 педагог, 1 дефектолог и 1 економист. Согласно измените во Законот за социјалната заштита со новата систематизација на работни места називите на работните места се видоизменети, а имаше потреба и од систематизирање на нови работни места со оглед дека треба да почнат да функционираат двете општински канцеларии.

Со новата систематизација е воведен називот водител на случај и така се систематизирани сите стручни работници кои ги исполнуваа условите за тоа во моментот на донесувањето на систематизацијата, а има и самостојни стручни работници оние кои не ги исполнуваа условите за водители на случај. Водителите и другите стручни работници беа поделени во две служби за права и за услуги, а со новиот начин на работа и започнувањето на водење на сите предмети по системот водители на случај и на права и на услуги, така што водителите имаа овластувања за да работат оние кои работат само на услуги да работат и на права, а оние кои работат само на права да работат и на услуги. Во текот на 2023 година се планира да се направи промена на систематизацијата заради потреба од унапредување на стручни работници и се планира 1 вработување на место архивар на испразнето место поради смрт на работник.

Во текот на 2023 година посебна лиценца за водители на случај треба да добие еден водител на случај – психолог кој до октомври 2022 година користеше породилно боледување. Сите стручни работници и во текот на оваа година редовно си пријавија одредени тематски обуки од ЈУЗавод за социјални дејности. Единствено планот за обуки на административните службеници не се реализираше во 2022 година, а во 2023 година се надевам дека ќе се реализира. Заради успешно и професионално извршување на своите работни задачи стручните работници во секојдневната работа ја користат стручната литература изработена од Заводот за социјални дејности како што се Стандарди процедури за постапување на центрите за социјална работа, Стручно методолошки упатства и прирачници, протоколи за постапување како и други стандарди за работа на стручниот кадар во центрите за социјална работа при давање на услугите од социјална заштита.

Во текот на 2023 година се планира да има унапредување на три стручни работници во самостоен стручен службеник или восител на случај зависно од нашите потреби кои ќе произлезат,но затоа ќе биде потребно да се направат измени во систрематицијата на работните места и годишниот план за вработување.Секако ова нема да може да се реализира без добивање на финансиска согласност од Министерството за финансии.Исто така се планира да се направат промени во систематизацијата .

Вработени		Вработени заклучно со 31.12.2022	Планирани промени <sup>1</sup> во број на вработени	Потребни нови вработувања согласно систематизација
Категорија А - Високо стручен кадар	Раководител А1	2	0	0
	Координатор на оддел А2	0	0	0
	Супервизија А3	0	0	0
	Самостоен стручен службеник А4	3	0	0
	Водител на случај А4	7	0	2
	Стручен службеник А5	2	0	1
	Тријажа А5	1 Од 16.01.2023 година во мирување	0	0
Категорија Б Помошно стручен кадар	Помошно-стручен од прво ниво Б1	0	0	0
	Помошно-стручен од второ ниво Б2	3	0	0
	Помошно-стручен од трето ниво Б3	0	0	0
Административни работници		3	0	1
Помошно-технички кадар		2	0	0
ВКУПНО:		23	0	4

Од 16.01.2023 година Центарот има Вд. Директорот кој не е вклучен во табелата,по професија е дипл.социјален работник, на работно место тријажер.

## 9.2.Просторно технички услови за работа

Центарот е сместен во објект од тврда градба со приземје и спрат од кои Центарот за социјална работа го користи просторот на спрат со површина од 160 метри квадратни, со 9 канцеларии, ходник и подрум во кој е сместено парно греење. Центарот се затоплува со сопствено парно греење. Има струја, водоводна мрежа, телефон, интернет и службен е-маил jumcsrSvetiNikole@mtsp.gov.mk. Центарот располага со следниве електронски уреди:28компјутери

<sup>1</sup>Се однесува на промени во бројот на вработени во ЦСР по основ на пензионирање, поднесени барања за отстапување или преземање на вработени од други установи и друго.

од кои 14 понови, 12 печатари, 7 скенери, 9 мултифункционални уреди (скенер, фотокопир, печатар) Во однос на техничката поддршка сметаме дека оваа година ќе имаме потреба од обновување на постарите компјутери кои се потребни за извршување на секојдневната работа на Центарот, како и има потреба од 4 клима уреди од кои 1 за во шелтер Центарот, 1 за во сензорната соба од Дневниот Центар за лица со попреченост и 1 клима уреди за во канцелариите на ЈУМ ЦСР Свети Николе во главната зграда, Останатите клима уреди кои ги имаме се постари повеќегодишни и треба да се сервисираат.

Центарот за лица жртви на семејно насилство откако е отворен пред 11 години не е реновиран и се наоѓа во лоша состојба. Истиот треба да се направи целосно реновирање, да се направи дезинфекција, да се обели, а ентериерот внатре поголем дел е искршен и нефункционален, така што ќе треба дел од него да се поправи или замени со нов. Просториите се на приземје и во нив постојано мириса на влага. Изминатата година само на почетокот имавме сместена 1 жртва на семејно насилство, но поради лошите услови истата беше брзо повлечена од матичниот центар и сместена во друг ЦЛЗСН. Имавме проблем со поплава од затната канализација кој е отстранет, а потоа имавме проблем со наезда на стаорци кои излегувале од канализацијата и направиле голема штета на ентериерот во центарот кој и онака беше стар и не баш употреблив..

Во текот на 2023 година доколку ни одобрат средства се планира белење на просториите во ЦЛЗСН, како и негово целосно реновирање со обезбедување на нов или користен, но употреблив ентериер. Сето тоа ќе се реализира доколку добиеме согласност од МТСП за средства.

Сензорната соба во дневниот центар за лица со посебни потреби е опремена, но поради Пандемијата Дневниот центар подолго време не работеше и таа не се користеше. Таму е планирано да се обезбеди клима уред за да се користи за ладење и греење.

Центарот има четири моторни возила од кои моментално 2 се функционални Дачија Сандеро и комбе Пежо –експерт кое е донација од Џонсон Мети наменето за превоз на корисниците во Дневниот центар за лица со посебни потреби. Центарот има и две многу стари возила од кои едното е оставено на чување на филтерната станица при ЈКП Комуналец Свети Николе Лада Рива од 1982 година која е нефункционална и нерегистрирана и за неа имаме реверс и 1 Лада Самара од 1996 година која е почесто во дефект и од 2016 година не е регистрирана

### 9.3. ФИНАНСИРАЊЕ

Буџетските средства за потребите на ЈУМ ЦСР Свети Николе за 2023 год. од страна на МТСП ќе се распределуваат како и досега, односно според бројот на вработени и во зависност од специфичните потреби за функција на Установата, како и за потребите на Дневните центри чиј буџетски средства ќе се распределуваат според бројот на корисниците и во зависност од потребите за функција на дневниот центар. МТСП финансиските средства за ЦСР ќе ги одобрува преку годишен финансиски план односно ќе се одобри буџет на програма 4, потпрограма 40 а за дневен центар и центар за лица жртви на семејно насилство на програма 4, потпрограма 41.

расходна ставка	Потпрограма 40	Потпрограма 41
420	2.500	/
421	370.000	300.000
423	90.000	57.000
424	10.000	5.000
425	200.000	/
426	15.000	/
	687.500	362.000

Средствата од Финансискиот план на Центарот за расходна ставка **420**, ќе бидат наменети за патни расходи и Центарот патните расходи во текот на годината ги планира во рамките на средствата одобрени во Годишниот финансискиот план.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **421** ќе бидат наменети за потребите на центарот за режиски трошоци (комунални услуги, комуникација, транспорт), регистрација на возила, течни горива за греење, горива и масло за моторни возила. Средства од Финансиски план на Центарот на расходна ставка на **423** ќе бидат наменети за потребите на

центарот за набавка на канцелариски материјал, тонери, средства за хигиена, ситен инвентар, весници, списанија, храна за корисниците на дневен центар на лица со пречки во развој, храна за жртви на семејно насилство во Шелтер центарот и други материјали.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **424** ќе бидат наменети за потребите на Центарот за поправки и сервисирање на возилата, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, поправка и одржување на опрема и објекти.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **425** ќе бидат наменети за потребите на Центарот за копирање и печатење, членови на надзорен и управен одбор, осигурување на возила.

Средствата од Финансискиот план на Центарот на расходна ставка **426** ќе бидат наменети за потребите на Центарот за објавување на огласи, репрезентација и др. потреби на ЦСР.

Обврските за Народни кујни ќе се исплатуваат од потпрограма **46** расходна ставка **464**. Во Годишниот план на Центарот не се вкalkулирани средствата за народна кујна и за истите се одобрува план (буџет) по внес на обврска во софтверска апликација.

Обврските за здравствени услуги, за скратено работно време, за сместување во установа, за погребални услуги ќе се исплатуваат од потпрограма **50** расходна ставка **471**. Во Годишниот план на Центарот не се вкalkулирани средствата за оваа намена и за истите се одобрува план (буџет) по внес на обврска во софтверска апликација.

Фактурите за персонална асистенција ќе се плаќаат од потпрограма **46** расходна ставка **463**.

Во Годишниот план на Центарот не се вкalkулирани средствата за оваа намена и за истите се одобрува план (буџет) по внес на обврска во софтверска апликација.

Од донаторската сметка расположливото салдо од 35.910 ден. ќе се искористи за потребите на Дневниот центар за лица со пречки во развој.

Центарот се обврзува средствата одобрени од МТСП да ги користи наменски и рационално, согласно законските прописи, подзаконските акти и највисоките стандарди за етичко однесување.

Заради промена и прераспределба на буџетот Центарот ќе доставува барањата за одобрување на буџет преку софтверска апликација во делот Буџет; Евиденција на месечни барања; Вид на барање-Средства за обврски и Средства за готовина.

#### **9.4.РИЗИЦИ КОИ МОЖЕ ДА ВЛИЈААТ НА УСПЕШНОСТА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЦСР**

Ризици кои би можеле да имаат влијание во спроведувањето на активностите на планот би биле доколку има потреба од средства и истите не се влезени во планот на Установата па се јавува потреба од проширување или пренамена на средства и рочноста за оваа постапка да биде временски пролонгирана.

Техничката опрема е обновена во текот на 2019 година и тогаш имаме добиено 6 нови компјутери 4 мултифункционален печатар, 3 скенери и 1 печатар, но дел од постарите компјутери не се заменети и понатаму ќе треба да се заменат. Во главно со техничка опрема сме добро опремени и истите се функционални, но имавме недостаток на средства за набавка на тонери и канцелариски материјал, а цените се значително зголемени и на тој начин се судруваме со проблем како да се обезбедат тонери и хартија за да бидат ставени во функција сите принтери и за подобро и поефикасно извршување на работите.

Ризикот со недостаток на возило беше надминат и редовно се вршат увиди во градот и околните населени места. Исто така со отварање на канцеларијата во општина Лозово, почесто имаме потреба од одење на терен таму.

Во однос на соработката со другите институции, ЈУМ ЦСР Свети Николе досега има коректна соработка со Локалната самоуправа на Општина Свети Николе и Лозово, со полициска станица, Здравен дом Свети Николе, основните и средно училиште, Основен суд, ФЗО, АВРМ, НВО Црвен Крст на РСМ и други, а ваквата соработка се надеваме дека ќе продолжи и оваа година и нема да преставува ризик за успешно извршување и спроведување на планот.

### **ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АКТИВНОСТИ**

**( прилог кон Програмата за работа на ЦСР за 2023 год )**

	Вид на активности	Одговорни лица/извршители	Потребни средства (финансиски, опрема, возило)	Период на реализација – во текот на годината распределено по месеци/квартали
Права	Примање на барања, увид во домот, донесување решенија, исплата на права, евиденција на корисници Давање извештаи	Водители на случај, самостоен стручен службеник и стручен службеник	Потребни финансиски средства од Буџет, компјутерска опрема, скенери Моторно возило	Во текот на годината, согласно законски определените рокови за постапување
Услуги	Упатување, советување, стручна помош и поддршка, увид во домот, сместување	Водители на случај	има потреба од финансиски средства за гориво на моторно возило, како и за плаќање на сместувањето на лица со решенија на ЦСР	Во текот на годината согласно законските рокови за постапување и роковите за интегрирано водење на случај
форми на заштита	Старателство, посвојување, сместување, згрижување	Водители на случај	има потреба од финансиски средства за гориво на моторно возило, како и за плаќање на сместувањето на лица со решенија на ЦСР	Во текот на годината согласно законските рокови за постапување и роковите за интегрирано водење на случај
други услуги	Давање на согласност за издавање на патна исправа, за патување во странство, постапување по Хашка конвенција, постапки за административно и судско извршување, отпуст од државјанство, согласно ст за самохран родител, издавање уверенија согласно евиденција на корисници и др.	Водител на случај и стручен службеник	има потреба од финансиски средства за гориво на моторно возило, на ЦСР	Во текот на годината согласно законските рокови за постапување и роковите за интегрирано водење на случај
останати активности	Соработка со локална самоуправа, со совет на социјална заштита на Вадарски плански регион каде што припаѓа општина Свети Николе, совет на корисници, НВО, други установи и институции	Директор, Водители на случај, самостоен стручен службеник, стручен службеник	потребна е техничка опрема и моторно возило а	Во текот на годината Согласно договорени рокови за постапување

човечки ресурси	Вработување на 1 административен с.службеник,унапредување на 3 стручни службеници во водител на случај или самостоен стручен службеник поминување редовна обука согласно планот за обуки за КПП вработување на неговател во дневен Центар	Директор, Стручен службеник	Финасиски средства по претходна согласност ,	Во третиот или четвртиот квартал од годината, по добиена финансиска согласност од МФ до крајот на годината
просторно технички услови	Белење и реновирање на ентериерот во ЦЛЖСН	Ангажирани извршители на работата	Финансиски средства по претходна добиена согласност од МТСП	Во вториот или третиот квартал од годината

Свети Николе  
22.02.2023 година

ЈУМ Центар за социјална работа  
Свети Николе  
в.д. Директор  
Катерина Сенева Конева

